



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Бр.11-17

Скопје 27.1.2014г.



Агенција за аудио
и аудиовизуелни
медиумски услуги

Бул. ВМРО бр.3
1000 Скопје
Република
Македонија

Тел. + 389 2 3103 400

www.avmu.org.mk
www.avmu.mk
contact@avmu.mk

Врз основа на член 6 став 1 алинеја 16 и член 141 став 7 а во врска со член 152 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ("Сл. Весник на РМ", бр.184/11), на барање бр.11-17 од 20.01.2014 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 03-та седница, одржана на 24.01.2014 година, врз основа на заклучокот бр.02-488/7 од 24.01.2014 година, донесен на истата седница на операторот на јавна електронска комуникациска мрежа **Друштво за телекомуникациски инженеринг, софтвер, трговија и услуги БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ДООЕЛ Скопје**, за град Прилеп ул. 3-та Македонска Бригада 48, му ја издаде следната:

**ПОТВРДА ЗА
РЕГИСТРИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИОТ ПАКЕТ бр.27**

на програмски сервис
за реемитување преку јавна електронска комуникациска мрежа

1. Регистрираниот програмски пакет, како целина се дополнува со следните телевизиски програмски сервис и тоа:

1.1 Програмски сервис на странски радиодифузери:

Реден број	Назив на програмскиот сервис	Оригинален јазик на емитување на сервисот	Дали програмскиот сервис е титлуван и на кој јазик	Времетраење на договорот	Дали програмскиот сервис се реемитува во кодиран облик
1	RTS Sat	српски	не	01.01.2015	не
2	Planeta	бугарски	не	31.12.2014	не
3	Viasat Explorer	англиски	не	01.12.2014	по 23 часот
4	Viasat History	англиски	не	01.12.2014	не
5	MTV Adria	повеќејазичен	не	31.12.2014	не
6	TV 1000	англиски	не	01.12.2014	по 24 часот
7	Fashion TV	англиски	не	01.12.2016	не
8	National Geographic	англиски	не	31.12.2014	не



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

2. За секој одделен програмски сервис, Потврдата важи заклучно со денот на истекување на договорот за уредени авторски и други сродни права за програмскиот сервис.
3. За секоја промена на регистрираниот пакет програмски сервиси, операторот на јавна комуникациска мрежа е должен да ја извести Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
4. Потврдата важи од денот на нејзиното издавање.
5. Примерок од Потврдата да се достави до:
 - Операторот на јавна електронска комуникациска мрежа;
 - Секторот за спречување на пиратеријата и заштита на авторското право и сродните права;
 - Агенцијата за електронски комуникации на РМ;
 - Координативното тело за интелектуална сопственост при Владата на РМ.

**Агенција за аудио и аудиовизуелни
медиумски услуги**

Претседател,

д-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р